



Многу домаќинства се соочуваат со тешкотии во покривањето на нивните сметки за енергија. **Кога едно домаќинство троши несразмерно висок удел од своите приходи за своите сметки за енергија или пак не е во можност да ги задоволи сопствените потреби за енергија, тогаш тоа семејство се соочува со енергетската сиромаштија.** Енергетски сиромашните домаќинства честопати немаат доволно средства и знаење за да ги задоволат своите основни потреби за енергија и се социјално изолирани без никој да им помогне.

Целта на REACH проектот е да придонесе за намалување на енергетската сиромаштијата на практично и структурно ниво во 5 пилот региони во 4 земји:

- **Бугарија:** градот Пловдив
- **Хрватска:** Сисачко-Мославински округ
- **Македонија:** градот Скопје
- **Словенија:** регионите Засавје и Помурје

За да се постигне ова, потребно е да се исполнат целите:

- 1.) **Да се поттикнат енергетски сиромашните домаќинства (ранливите потрошувачи) да преземат активности за заштеда на енергија и финансиски средства.**
- 2.) **Да се воспостави енергетската сиромаштија како прашање што бара структурни решенија, соодветни политики и мерки на локално, национално и на ниво на ЕУ.**

Што ќе направиме?

- собирање на податоци и анализа на состојбата на енергетската сиромаштија во 4 земји, со цел да се формираат дефиниција (и) и препораки за енергетската сиромаштија

- вклучување и поттикнување на локалните актери за справување со енергетската сиромаштија во соодветните географски региони
- оспособување на 1600 домаќинства да ја намалат употребата на енергија и вода и да се обезбеди понатамошна поддршка за најмалку 400 од нив за справување со нивните проблеми, па оттука и намалување на нивната употреба на енергијата
- вклучување на донесувачите на одлуки во справувањето со енергетската сиромаштија како прашање што бара структурни решенија по мерка, да им обезбеди препораки за решавање на проблемот и да се создаде платформа за заеднички формулација на структурни решенија на национално и на ниво на ЕУ,
- разгласување на активностите од проектот на луѓето низ ЕУ, главно за претставниците на целните групи, клучните актери и со општата или заинтересираната јавност.

Повеќе информации се достапни на www.reach-energy.eu

Партнери



Фокус - Асоцијација за одржлив развој, Словенија

www.focus.si



ДООР - Здружение за креирање на одржлив развој, Хрватска

www.door.hr



Енергетска агенција на Пловдив, Бугарија

www.eap-save.eu



Центар за енергетска ефикасност на Македонија, Македонија

www.macef.org.mk

Кофинансирано од



Единствената одговорност за содржината на овој документ ја имаат авторите. Тоа не мора да значи дека го одразуваат мислењето на Европската унија. Ниту ЕАЦИ ниту Европската комисија се одговорни за било каква употреба што може да се направи со информациите содржани во нив.

За повеќе информации: www.ec.europa.eu